



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник на општина Чашка Излегува по потреба	Број 3 година XV 11.04.2011 година	БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК
--	--	-----------------------

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр. 5/02), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на заклучок за усвојување на програма за измена на програма за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2011 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на програма за измена на програма за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2011 година, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 29.03.2011 година.

Бр.08-412/5
29.03.2011 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 1,2 од законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата на 28.03.2011 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на програма за измена на програма за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2011 година

1. Советот на Општина Чашка ја усвои Програмата за измена на програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2011

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр.07-412/4
29.03.2011 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 46 од Законот за градежно земјиште ("Службен весник на РМ"бр.82/08 и 143/08), согласно Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост "Службен весник на РМ"бр.88/09), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 29.03.2011 година донесе

ПРОГРАМА

за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2010 година

ВОВЕД

Со оваа Програма се уредува:

- I. Просторот кој е предмет на уредување,
- II. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште,
- III. Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктура,
- IV. Изворите за финансирањето на Програмата,
- V. Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште,
- VI. Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште и неговата распределба,
- VII. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктурата,

- VIII. Средства наменети за изработка на урбанистички планови и средства за изработка на документација за градење на инфраструктурни објекти,
- IX. Динамика на извршување на Програмата,
- X. Преодни и завршни одредби.

I. ПРОСТОРОТ КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ

Како простор кој е предмет на уредување со поблиско определување на земјиштето што се уредува се смета, изграденото и неизграденото земјиште на просторот на Општина Чашка, прогласен како градежен реон.

ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште се подразбира:

- II-1. Подготвителни работи и
- II-2. Расчистување на градежното земјиште.

II-1. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

Под подготвителни работи се подразбира:

- Оформување на геодетска документација.
- Извршување на основни геомеханички испитувања за градежни парцели каде ќе се градат објекти од комуналната инфраструктура.

II-2. РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Расчистувањето на градежното земјиште на градежните парцели е со цел да се изврши опремување на градежната парцела со објекти од комуналната инфраструктура.

Под расчистување на градежно земјиште на градежната парцела се смета:

- Решавање на имотно правните односи.
- Решавање на станбените прашања на сопствениците кои живеат или вршат дејност како физичко лице во објектите што се уриваат.
- Уривање на постојните градежни и други објекти на градежното земјиште (градежна парцела) и селидба на сопствениците со пренесување на покуќнината и опремата, уривање на објектите со транспорт на материјалот од уривањето до депо.

III. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИТЕ НА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Под обем на опремување на градежното земјиште се подразбира изградба на објекти на

инфраструктурата, заради непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, поставување: водоводна, канализациона (фекална и атмосферска), нисконапонска електрична, ТТ и друга мрежа со приклучоци до градежната парцела.

Опремувањето на градежното земјиште може да биде извршено целосно или делумно, во минатиот период или во моментот кога се уредува.

Под степен на опремување на градежното земјиште се подразбира степенот на опременост на земјиштето со објекти од комуналната инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуалната комунална потрошувачка, до границите на градежната парцела.

Степенот на уреденост на градежното земјиште може да биде основен, повисок или понизок од основниот.

III-1 Основен степен на уреденост на градежно земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:

- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (улица со тротоари), пешачки патеки и други површини согласно урбанистички планови;
- подземна електрична мрежа;
- улично осветлување;
- водоводна мрежа;
- фекална канализација и
- атмосферска канализација.

III-2 Повисок степен на уреденост на градежно земјиште со комунална инфраструктура опфаќа објектите од III-1, како и:

- ПТТ (оптичка - телекомуникациона) мрежа;
- топлификациона мрежа;
- паркинг простори
- гасоводна мрежа и
- пречистителна станица за отпадни води.

III-3 Понизок степен на уреденост на градежно земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:

- непречен пристап до градежната парцела од некатегоризиран јавен пат;
- сопствено водоснабдување (нема приклучок на водоводна мрежа);
- септичка јама (нема приклучок на фекална канализација);
- сопствен одвод на атмосферски води (нема приклучок на атмосферска канализација);
- нестандартно улично осветлување и ;
- надземна нестандартна електрична мрежа.

III-4 Опременување со објекти од комуналната инфраструктура до градежната парцела:

а) Опременување со објекти од комуналната инфраструктура за заедничка комунална потрошувачка во кои спаѓаат:

- основни градски сообраќајници (примарни и секундарни);
- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат;
- магистрални и примарни водови за довод на вода заедно со пратечки објекти;
- магистрални и примарни водови за одвод на фекална и атмосферска вода заедно со пратечки објекти
- градски плоштади и јавни прометни површини (улицы, тротоари, пешачки и други површини согласно урбанистички планови);⁵⁶
- изградба на јавно осветлување и
- изградба на јавно зеленило.

Овие елементи претставуваат претходни вложувања за опремувањето на градежното земјиште, а учествуваат со 20 % од надоместокот за уредување на градежното земјиште.

б) Индивидуална комунална потрошувачка за кои е извршено или ќе се изврши:

- изградба на секундарна водоводна мрежа до водомерна шахта;
- изградба на секундарна фекална мрежа до последната шахта;
- изградба на секундарна нисконапонска електрична мрежа, до и со приклучен орман за индивидуални станбени згради и со разводен орман за колективни станбени згради;
- изградба на секундарни ТТ-мрежи до приклучен орман;

Трошоците за уредувањето на градежното земјиште, до градежната парцела која е доделена на користење, согласно склучените договори со корисниците, ги плаќа Општина Чашка, со едно приклучно место за секој објект од инфраструктурата за една градежна парцела.

Трошоците за уредување на градежното земјиште до градежната парцела согласно склучен договор со Општината може да ги плати и инвеститорот, правно или физичко лице.

Целосното уредување на градежното земјиште, се врши по обезбедувањето на правни, технички услови и материјални средства.

III-5 Опременување со објекти од комунална инфраструктура во границите на градежната парцела:

- Уредувањето на градежното земјиште во границите на градежната парцела со комунална и сообраќајна инфраструктура и партерно уредување го врши корисникот на земјиштето (инвеститор).

- Проектирањето и изградбата на инфраструктурната мрежа за висок напон, друга инсталација и објекти, трафостаници или учеството

во нив, корисникот на земјиштето го регулира согласно енергетската согласност издадена од ЕВН-ЕСМ.

- Доколку изградените објекти од комуналната инфраструктура остануваат во границите на градежната парцела на корисникот и под објектите што ќе ги гради, корисникот на земјиштето мора да побара писмена согласност од надлежниот општински орган, кој дава согласност по мислење од соодветното комунално претпријатие. Трошоците за заштита на тие објекти се на товар на корисникот на земјиштето.

- Трошоците за преместување на постојните објекти од комуналната инфраструктура што пречат за изградба и користење на објектите се на товар на корисникот на земјиштето, со исклучок на трошоците за преместување на постојните инфраструктурни инсталации што пречат за изградба и користење на објектите изградени без согласност на надлежниот општински орган.

Трошоците за расчистување на градежното земјиште и геомеханичките испитувања се на товар на корисникот на земјиштето. Исто така, корисникот на земјиштето е должен да ги надомести на Општината, порано направените трошоци за расчистување на градежната парцела.

**IV. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТОЗЕМЈИШТЕ**

**I ИЗВОРИ НА РАСХОДИ НА НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ**

П Р И Х О Д И		Вредност
1	Агенција за државни патишта	3.440.469,00 ден.
2	Буџет на Општина Чашка	2.700.211,00 ден.
	Вкупно	6.140.680,00 ден.
Р А С Х О Д И		
Ф1	Урбано планирање	600.000,00 ден.
Ф10	Урбано планирање	600.000,00 ден.
1	Изработка на урбанистичка документација	400.000,00 ден.
2	Изработка на техничка документација	200.000,00 ден.
ЈГ	Изградба на систем за водоснабдување	300.000,00 ден.
ЈГ0	Изградба на систем за водоснабдување	300.000,00 ден.
1	Довршување на водоснабдителен систем с.Голозинци и с.Стари Град	300.000,00 ден.
Ј6	Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај	500.000,00 ден.
Ј60	Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај	500.000,00 ден.
1	Зимско одржување	500.000,00 ден.
ЈД	Изградба и реконструкција на локалните патишта и улици	2.980.680,00 ден.
ЈД0	Изградба и реконструкција на локалните патишта и улици	2.980.680,00 ден.
1	Бетонирање на улица во с.Извор	0,00 ден.
2	Изградба на потпорен во с.Извор	480.000,00 ден.
3	Изградба на улица во с.Богомила	364.560,00 ден.
4	Чистење на канапки и банкини на локален пат за с. Бистрица	300.000,00 ден.
5	Изградба на мост во с.Теово	0,00 ден.
6	Бетонирање на улица во с. Мартолци	0,00 ден.
7	Изградба на мост во с.Отиштино	228.000,00 ден.
8	Тампонирање на дел од патот за с.Крајници	300.000,00 ден.
9	Изградба на потпорен сид на улица Гоце Делчев	120.000,00 ден.
10	Набавка на бехатон плочки за изградба на улици во с.Горно Јаболчиште	300.000,00 ден.

11	Изградба на потпорен ѕид во с.Долно Јаболчиште	140.000,00 ден.
12	Бетонирање на улица во с.Долно Јаболчиште	82.000,00 ден.
13	Тампонирање на дел од улица Коста Кирков	20.000,00 ден.
14	Бетонирање на дел од улица Ацо Шопов	210.000,00 ден.
15	Набавка на цемент за бетонирање на улици	30.000,00 ден.
16	Надзор на извршување на програмата	130.000,00 ден.
17	Транспорт на песок и цемент до с.Горно Јаболчиште	276.120,00 ден.
ЈИО	Изградба на системи за одведување и пречистување	1.000.000,00 ден.
1	Доградба на фекална канализација во нас.Чашка	1.000.000,00 ден.
Ј00	Одржување на урбана опрема	400.000,00 ден.
1	Одржување на урбана опрема од ЈПКД ТОПОЛКА	400.000,00 ден.
ЕАО	Капитални инвестиции	300.000,00 ден.
1	Изградба на подрачно училиште во с.Горно Врановци	300.000,00 ден.
Ј40	Јавна чистота	60.000,00 ден.
1	Доделување на средства по Програма за одржување на јавна чистота на ЈПКД ТОПОЛКА	60.000,00 ден.
Вкупно (Ф и Ј)		6.140.680,00 ден.

V. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА

За урбани единици за кои се донесени урбанистички планови за село висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште при изградба, доградба, надградба и пренамена на објекти е усвоена 350,00 денари. 2.

Во оваа цена не се предвидени трошоците за уредување на земјиштето околу објектите (партерно уредување) кое со самофинансирање ќе го уредуваат самите граѓани.

При изготвување на овој Програма почитуван е Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степеност на уреденост (Сл.весник на РМ бр.88/2009, 157/09, 63/10, 98/10, 13/11 и 24/11).

Трошоците за уредување на градежното земјиште се утврдуваат во согласност со реалните трошоци направени за соодветниот степен на уреденост на градежното земјиште со објектите на комуналната инфраструктура во кои се засметани и трошоците за хидротехнички услови за приклучоци. Согласно тоа, висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште се пресметува врз основа на новата корисна површина што ќе се гради, што представува збир на сите простори во објектот, согласно заверениот основен проект и анекс на основниот проект, помножени со следните коефициенти:

I Градежен реон														
1.	<p>Станбени објекти (индивидуални и колективни)</p> <ul style="list-style-type: none"> - станбени простории - станб. простории со висина до 2,50 м, подпокривен простор - лоѓија затворена од три страни. - подлоѓија затворена од две страни. - балкони, тераси - заеднички проодни тераси, пасажи. - помошни простории, остава за гориво, котлара, визба - трафостаница од 35 Кв во објект и надвор од објектот. - скалишен простор и заеднички комуникации. - стражарници, управител, простории за домар. - паркиралишта и гаражи 	<table border="1"> <tr> <td>350,00 ден./м2</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 1.0</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.2</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.4</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.3</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.2</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.2</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.3</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.3</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.3</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.5</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.1</td> </tr> </table>	350,00 ден./м2	Коефициент 1.0	Коефициент 0.2	Коефициент 0.4	Коефициент 0.3	Коефициент 0.2	Коефициент 0.2	Коефициент 0.3	Коефициент 0.3	Коефициент 0.3	Коефициент 0.5	Коефициент 0.1
350,00 ден./м2														
Коефициент 1.0														
Коефициент 0.2														
Коефициент 0.4														
Коефициент 0.3														
Коефициент 0.2														
Коефициент 0.2														
Коефициент 0.3														
Коефициент 0.3														
Коефициент 0.3														
Коефициент 0.5														
Коефициент 0.1														
2.	<p>Деловни, јавни и производни објекти</p> <ul style="list-style-type: none"> - простории - магацини. - помошни простории, остава за гориво, котлара - трафостаница од 35 Кв во објект и надвор од објект. - скалишен простор и заеднички комуникации. - паркиралишта и гаражи - лоѓија затворена од три страни. - подлоѓија затворена од две страни. - балкони, тераси - отворен наткриен простор 	<table border="1"> <tr> <td>350,00 ден./м2</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 1.0</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.5</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.3</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.4</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.5</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.1</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.5</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.3</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.4</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.3</td> </tr> </table>	350,00 ден./м2	Коефициент 1.0	Коефициент 0.5	Коефициент 0.3	Коефициент 0.4	Коефициент 0.5	Коефициент 0.1	Коефициент 0.5	Коефициент 0.3	Коефициент 0.4	Коефициент 0.3	
350,00 ден./м2														
Коефициент 1.0														
Коефициент 0.5														
Коефициент 0.3														
Коефициент 0.4														
Коефициент 0.5														
Коефициент 0.1														
Коефициент 0.5														
Коефициент 0.3														
Коефициент 0.4														
Коефициент 0.3														
3.	<p>Други објекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - катна гаража - спортски покриени објекти - спортски откриени објекти - гасни станици и базни станици за 50% од површина на локацијата. - отворени пазаришта, за 30% од површината на локацијата - базени - трафостаници над 35Кв 	<table border="1"> <tr> <td>350 ден./м2</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.2</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.5</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.3</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 1.0</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 1.0</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.2</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 1.0</td> </tr> </table>	350 ден./м2	Коефициент 0.2	Коефициент 0.5	Коефициент 0.3	Коефициент 1.0	Коефициент 1.0	Коефициент 0.2	Коефициент 1.0				
350 ден./м2														
Коефициент 0.2														
Коефициент 0.5														
Коефициент 0.3														
Коефициент 1.0														
Коефициент 1.0														
Коефициент 0.2														
Коефициент 1.0														
4.	<p>Објекти од група на намени Г-производство. Дистрибуција и сервиси</p> <p>Г1 тешка и загадувачка индустрија</p> <p>Г2 лесна и незагадувачка индустрија</p> <p>Г3 сервиси</p> <p>Г4 стоваришта</p>	<table border="1"> <tr> <td>Коефициент 0.05</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.05</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.05</td> </tr> <tr> <td>Коефициент 0.05</td> </tr> </table>	Коефициент 0.05	Коефициент 0.05	Коефициент 0.05	Коефициент 0.05								
Коефициент 0.05														
Коефициент 0.05														
Коефициент 0.05														
Коефициент 0.05														

5.	<p><i>За бензинска пумпна станица и нејзините придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, автосервиси, авто салони, помошни простории)</i></p> <p><i>-продажни простории на бензинските пумпни станици</i></p> <p><i>-услужени простории на бензинските пумпни станици</i></p>	<p>1,0</p> <p>1,0</p>
6.	<p><i>За објекти од групата на класи на намени Б5 – угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од групата на класи и намени А4-хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом:</i></p> <p><i>-сите простории</i></p>	<p>0.05</p>

По исклучок, во новата корисна површина што ќе се гради согласно заверената проектна документација не се пресметува површината на:

- инсталационите канали;
- окната за лофтови;
- окна на врати ;
- отворени паркиралишта и
- подземни резервоари.

За објектите со височина над 32 ката, висината за трошоците за уредување на градежното земјиште, во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште , се пресметува на 27 % од вкупно пресметаната површина врз основа на новата корисна површина што ќе се гради, што представува збир на сите простори во објектот, согласно заверениот основен проект и анекс на основниот проект.

Во останатите урбани единици за кои што општината нема донесено урбанистички план за село, а издавањето на условите за градба се врши врз основа на урбанистички план вон населено место, државна и локална урбанистичка планска документација и општи акти, при пресметувањето на надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се наплатува 20% од утврдениот надоместокот за уредување на градежното земјиште за основната инфраструктура и ќе се применува табелата за дополнително опремување на градежното земјиште.

За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за уредување на градежното земјиште во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште се пресметува на 50% од вкупно пресметаната површина корисна површина.

При пресметувањето на висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште учеството на поедините елементи на дополнителното опремување на градежното земјиште, кои учествуваат со 80% од надоместокот за уредување на градежното земјиште, е следното:

1.	Изработка на генерални, детални урбанистички планови, урбанистичка документација, проектна документација и надзор	5,00 %
2	Изградба на улици - пробивање - изградба на горен и долен строј	11,00 % 37,50 %
3	Изградба на фекална канализација	6,00 %
4	Изградба на водоводна мрежа	5,50 %
5	Поставување на ниско-напонска мрежа	5,00 %
6	Поставување на трафостаница	10,00 %
	Вкупно:	80,00 %

Овие елементи претставуваат вистински (реални) трошоци за опремување на градежното земјиште, а учествуваат со 80 % од надоместокот за уредување на градежното земјиште.

При реконструкција со која не се добива нова градежна површина, надоместокот за уредување на градежното земјиште не се наплатува.

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште се пресметува на следниот начин:

- За расчистувањето на градежни парцели за објекти од комунална инфраструктура за индивидуалната и заедничката комунална потрошувачка, проектирањето и изградбата објекти од комунална инфраструктура и уредување на заедничкиот градски простор, се наплатува надоместок за уредување на градежно земјиште на ниво на Општина Чашка, врз Основица изразена во денари/м² нето изградена површина.

Корисникот на градежното земјиште мора да обезбеди согласност за приклучување на објектот на соодветната секундарна мрежа за индивидуална потрошувачка од соодветното комунално претпријатие и без согласност на Општината не може да се приклучи на инфраструктурните мрежи и објекти во Општината.

Доколку не добие согласност од комуналното претпријатие по писмен пат, Општината ќе склучи договор за регулирање на надоместок за уредување на градежно земјиште само за оние секундарни мрежи од индивидуална потрошувачка за кои има писмена согласност.

По добивањето на дополнителната согласност надоместокот за уредување на градежно земјиште за оваа секундарна мрежа од индивидуална потрошувачка се наплатува по упросечени цени.

VI. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

За висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште, се склучува Договор за регулирање на надоместок за уредување на градежното земјиште во писмена форма, директно помеѓу корисникот на земјиштето од една страна и Општината од друга страна, по доставена заверена проектна документација и доставено решение за локациски услови и енергетски согласности.

Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од станбен во друг вид простор се наплатува еднократно во висина на евентуалната разлика, а средствата се неповратни.

Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од друг вид простор

(административно - деловен, произведен и објекти од јавен карактер), во станбен простор не се наплатува.

Во случај кога опремувањето на градежното земјиште е завршено во предходниот период, за целосно уреден о градежно земјиште, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на реалните трошоци за уредување - целосен надоместок.

Во случај кога градежното земјиште се доуредува (кога е изградена основната инфраструктурна мрежа, а на неа треба да се доизгради секундарна инфраструктурна мрежа) корисникот на земјиштето е должен да инвестира во нејзината изградба.

Во случај кога градежното земјиште делумно ќе се уредува или воопшто не се уредува, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците за делумното уредување на земјиштето - делумен надоместок или воопшто не плаќа надоместок.

Во случај кога градежното земјиште е уредено со изградена основна инфраструктурна мрежа, а во локалитетот каде се наоѓа градежната парцела нема донесено урбанистичка документација и не е изградена секундарната инфраструктурата, а корисникот на земјиштето инсистира сам да ја гради секундарната инфраструктурна мрежа, согласно оверена техничка документација за градење на инфраструктурните објекти со свои средства, должен е на општината да и надокнади за порано направените трошоци во висина од 20%(основна инфраструктура) од надоместокот за уредување на градежно земјиште да овозможи на идните корисници на земјиштето приклучување на инфраструктурните мрежи без да му платат надомест; односно инфраструктурната мрежа што ќе ја гради сам да биде технички примена од соодветното комунално претпријатие и да ја предаде на општината без надомест.

Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална инфраструктура надвор од конкретната градежна парцела и трошоците за преместување на објекти од комунална инфраструктура за индивидуална и заедничка комунална потрошувачка, што корисникот ги извел и си ги изведува самоиницијативно без учество на Општината, а пред склучување писмени договори за регулирање на надоместок за уредување на градежно земјиште и писмен договор за изведување на објекти од комунална инфраструктура не се признаваат, освен во локалитети каде биле бесправно изградени објекти, а со донесување на нови урбанистички планови, истите се вклопуваат.

За овие локалитети, мора да има исправна техничка документација за изградените објекти од инфраструктура, заверена од надлежен орган и изградените инфраструктурни мрежи примени од јавните комунални претпријатија. При ова се

признаваат само трошоците - делот од надоместокот за уредување на градежното земјиште за изградената инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална потрошувачка.

. Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на локалната самоуправа; овозможи идно приклучување на нови идни корисници на земјиштето без надомест; а новите корисници на земјиштето да и надоместат на локалната самоуправа целосен надоместок за уредување на градежното земјиште.

. Надоместокот за уредување на градежно земјиште може да се наплатува и по принцип на одложено плаќање, на еднакви месечни рати и процентуално учество од вкупниот износ со обезбедување на инструмент (клаузула) во Договорот за сигурна динамика и гаранција за исполнување на договорната обврска. Во функција на принципот на одложено плаќање се воспоставуваат “прагови” врзани во зависност од висината на долгот и рокот на одложеното плаќање кои се формирани на следниов начин:

- * За вкупен износ на надоместокот до 20.000,00 денари надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа при склучување на договорот во целост.
- * За вкупен износ на надоместокот од 40.000,00 до 60.000,00 денари надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа 50% при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 6 (шест) еднакви месечни рати.
- * За вкупен износ на надоместокот над 60.000,00 денари надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа 50% при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 12 (дванаесет) еднакви месечни рати.
- * При наплатување на надоместокот за уредување на градежното земјиште во случај на легализација (по донесување на Закон за легализација на дивоградби за населени месдта за кои има донесено урбанистички планови) на веќе изградени објекти плаќањето ќе се врши на 24 (дваесет и четири) еднакви месечни рати, без оглед на висината на надоместокот.

Во поглед на одложено плаќање, присилна наплата, каматата и застареноста на обврската за плаќање ќе се користи клаузулата од Договорот помеѓу Инвеститорот и Органот на Општината надлежен за уредување на градежно земјиште .

VII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Општината ја финансира изработката на УП за село, УП вон населено место, локална урбанистичка планска документација и Општи акти (согласно усвоената годишна Програма за изработка на урбанистички планови за селата во Општина Чашка од страна на Советот на Општина Чашка) и изработка на техничка документација за инфраструктурни објекти.

УП вон населено место или локална урбанистичка планска документација кои се изработуваат на барање на заинтересирани правни или физички лица и чишто програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината, ќе биде финансирана од страна на барателите.

VIII. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршувањето ќе зависи од создадените правни и технички услови, како и од приливот на средствата од надоместокот за уредување на градежното земјиште и другите средства.

Опремувањето на земјиштето се врши по добивање на Одобрение за градење на објекти од комуналната инфраструктура.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. За спроведување на оваа Програма надлежен е градоначалникот на Општина Чашка.
2. Градоначалникот на Општина Чашка е должен за прераспоредувањето на средствата на работите од една во друга позиција во износ до 5% да го информира Советот на Општина Чашка, а за поголемо прераспоредување на средства одлука мора да донесе Советот на Општина Чашка.
3. Оваа Програмата влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Чашка”.

Бр.07-412/3
29.03.2011 година

Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр. 5/02), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за проширување на средства во буџетот на Општина Чашка за 2011 година

Се објавува Одлука за проширување на средства во буџетот на Општина Чашка за 2011 година, што советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 29.03.2011 година.

Бр.08-412/7

29.03.2011 година

Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002 година) ,а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр. 64/05, 4/08), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 29.03.2011 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За проширување на средствата во Буџетот на Општина Чашка за 2011 година

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување на средства во Општина Чашка за 2011 година и тоа на следниот начин :

Се зголемуваат приходите на следните потставки :

713311 Данок на промет на недвижности

Буџет	Самофин.	Донации	Дотации	Кредит
276.120	0	0	0	0
276.120	0	0	0	0

И се распоредуваат на следните потпрограми и расходни потставки :

ЈД0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ

421430 Транспорт на стоки

276.120	0	0	0	0
276.120	0	0	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Чашка и станува составен дел на Буџетот на општината за 2011 година.

Бр. _____
Чашка

Претседател на Советот на Општината
Општина Чашка
Рамадан Амзов

Бр.07-412/6
29.03.2011 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр. 5/02), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
За објавување на буџетски календар за 2011
година

Се објавува Буџетски календар за 2011 година, што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 29.03.2011 година.

Бр.08-412/9
29.03.2011 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 27, став 4 и 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.61/04), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02 Општина Чашка на ден ____2011 година

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР за 2011година

Можен датум	Буџетски активности	Одговорност
Март-април	Советот на Општината го донесува буџетскиот календар	Закон за финансирање на ЕЛС, (Сл.весник бр.61/04, член 27, став 4
април -мај	Градоначалникот подготвува препораки за подготовка на финансиски планови и ги поднесува до корисниците на општинскиот буџет	Градоначалник - Одделение за финансиски прашања
мај - јуни	Општинските буџетски корисници ги доставуваат нивните финансиски планови заедно со објаснувањата за одделните	Буџетски корисници
јули - август	Одделението за финансиски прашања ги анализира барањата од буџетските корисници и го известува Градоначалникот за основните параметри (зголемени или намалени барања)	Одделение за финансиски прашања
септември	Министерот за финансии го доставува буџетскиот циркулар до општините (најдоцна до 30.09.)	Закон за буџетите (Сл.весник бр.64/05,член21) Закон за финансирање на ЕЛС(Сл.весник бр.61/04,
октомври	Градоначалникот и Одделението за финансиски прашања се состануваат, за да ги одредат приоритетите и одредбите на буџетот за наредната година	Градоначалник, Одделение за финансиски прашања
Октомври	Буџетските информации се доставуваат до Одделенијата во Општината, заедно со упатствата за основните насоки и препораки од Градоначалникот	Одделение за финансиски прашања и имот
Октомври	Проценките на трошоците за наредната буџетска година се враќаат во Одделението за финансиски прашања од останатите одделенија и сектори	Раководители на одделенија и општински буџетски корисници

30 октомври	а. Се собираат буџетските барања б. Барањата се анализираат, усогласуваат и поднесуваат до Градоначалникот в. Се изготвува билансот на	Одделение за финансиски прашања
ноември	Градоначалникот го разгледува и одобрува Нацрт-буџетот подготвен од страна на Одделението за финансиски прашања	Градоначалник
декември	Нацрт –буџетот(работен материјал) се разгледува прв пат од Советот на Општината и се расправа за евентуалните дополнувања	Совет на Општина
декември	Се доставува конечен Предлог-буџет од страна на Градоначалникот	Градоначалник
декември	Се води расправа во телата на Советот на Општината	Комисија за финансирање и буџет
декември	Советот на Општината го усвојува буџетот за наредната година (најдоцна до 31 декември)	Совет на Општина
јануари	Започнува новата буџетска година	

Содржина :

1. Заклучок за објавување на заклучок за усвојување на програма за измена на програма за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2011 година
2. Заклучок за усвојување на програма за измена на програма за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2011 година.
3. Заклучок за објавување на Одлука за проширување на средства во буџетот на Општина Чашка за 2011 година
4. Заклучок за објавување на буџетски календар за 2011 година

Издавач: Општина Чашка
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка
Тел/043-241-400 факс 043/241-343

Уредник/Бојанка Мирова
Изготвил/Катица Јовановска
Техничка обработка/Димче Ангелов